



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11 за огласи 101-11
1-30 1-331

Среда, 4 мај 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. XVI

Цена на овој број е 20.— дин. — Претплата за 1960 година изнесува 2000.— дин., а за странство 3000.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. Пошт. фах 226. — Телефони: централа 28-010, 28-417 и 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619.

239.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59 и 9/60), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ОТКУПНИТЕ ЦЕНИ НА ТУТУНОТ ОД РОДОТ НА 1960 ГОДИНА

1. Контрахирањето и преземањето на тутунот од родот на 1960 година ќе го вршат овластените стопански организации по следните откупни цени за одделни типови тутун:

А. За македонски ароматичен тип на тутун

1) Сорта „Јака“	Дин/кг.
Класа I	2.100
„ II	1.620
„ IIIa	1.150
„ IIIb	910
„ IVa	680
„ IVb	450
„ V	250
„ VI	90
Мувлосан тутун	40

2) Сорта „Прилеп“

Класа I	1.700
„ II	1.300
„ IIIa	900
„ IIIb	720
„ IVa	540
„ IVb	370
„ V	200
„ VI	90
Мувлосан тутун	40

Б. За македонски дополнителен тип тутун

1) Сорта „Јака“	
Класа I	750
„ II	570
„ III	400
„ IV	250
„ V	140
„ VI	70
Мувлосан тутун	40

2) Сорта „Прилеп“

Класа I	500
„ II	400
„ III	300
„ IV	200
„ V	100
„ VI	70
Мувлосан тутун	40

3) Сорта „Баина Башта“

Класа I	850
„ II	630
„ III	430
„ IV	260
„ V	130
„ VI	70
Мувлосан тутун	40

В. За типот на тутун „Отла“

Класа I	830
„ II	650
„ IIIa	470
„ IIIb	380
„ IVa	300
„ IVb	230
„ Va	160
„ Vb	100
„ VI	70
Мувлосан тутун	40

Г. За типот на тутун „Проочан“

Класа I	500
„ II	400
„ III	300
„ IV	200
„ V	100
„ VI	70
Мувлосан тутун	40

Д. За херцеговскиот тип тутун (Сорта „Равњак“)

Класа Ia	850
„ Ib	700
„ IIa	600
„ IIb	500
„ IIIa	420
„ IIIb	340
„ IVa	280
„ IVb	220
„ Va	170
„ Vb	120
„ VI	70
Мувлосан тутун	40

Ѓ. За босанскиот тип тутун (Сорта „Равњак“)

Класа I	480
„ II	370
„ III	260
„ IV	170
„ V	110
„ VI	60
Мувлосан тутун	40

Е. За војводинскиот тип тутун (Сорти „Нова Црња“, „Сегединска ружа“ и „Зрењанин“)

Класа I	210
„ II	180
„ III	150
„ IV	120
„ V	90
„ VI	60
Мувлосан тутун	30

Ж. За типот на тутун „Подравка“	Дин/кг.
Класа I	260
„ II	220
„ III	180
„ IV	140
„ V	100
„ VI	60
Мувлосан тутун	40

3. За истарскиот тип тутун

1) Сув тутун

Класа I	1.300
„ II	1.000
„ IIIa	710
„ IIIb	570
„ IVa	440
„ IVb	310
„ V	180
„ VI	80
Мувлосан тутун	40

2) Зелен тутун

I полна кондиција	50
1 степен на оштетување	40
2 степен на оштетување	20
3 степен на оштетување	10

II полна кондиција	35
1 степен на оштетување	25
2 степен на оштетување	10
3 степен на оштетување	8

III полна кондиција	25
1 степен на оштетување	12
2 степен на оштетување	8
3 степен на оштетување	4

2. Цените од точката 1 на оваа наредба важат франко вагон или магацин на откупната станица, по избор на купувачот.

Тутуните во бали (чекии) што претставуваат смес на две соседни класи. ќе се откупуваат по цената за пониската класа.

Ако тутуните во бали претставуваат смес на повеќе класи, со вештачење ќе се утврди средната класа и ќе се откупуваат по цената за соседната класа пониско од таа утврдена средна класа.

Тутуните во нижалки (некалапени) ќе се откупуваат, и тоа: тутуните од I и II класа — по цената за III класа, другите класи — по цената за една класа пониско, а тутуните од VI класа — по цената за мувлосан тутун.

Невообичаено влажните тутуни, покрај тоа што ќе се одбие со вештачење утврдената одвишна влага, ќе се откупуваат по цената за една класа пониско, а тутуните од VI класа — по цената за мувлосан тутун.

Тутунскиот ситнеж и тутунските отпадоци се преземаат без надоместок, а се признаваат во раздолжувањето само ако произлегуваат од матичен лист.

Ако во тутунот има мувлосан тутун, количината на овој тутун ќе се утврди со вештачење и ќе се откупува по цената за мувлосан тутун.

Ако песок, земја или други туѓи предмети се измешани со тутунот, нивната тежина утврдена со вештачење ќе се одбие од тежината на тутунот.

Оние типови тутун од точката 1 на оваа наредба што не се контрахирани, ќе се откупуваат по цените за една класа пониско од цените што важат за односниот тип тутун.

Тутуните што не се предвидени со точката 1 од оваа наредба ќе се откупуваат по цената за VI класа од војводински тип тутун — ако се здрави и употребливи за преработка, а ако не се такви — ќе се преземат без надоместок.

3. Овластените стопански организации при преземањето на тутунот по цените од точката 1 на оваа наредба, се должни да се придржуваат за Мерилата

за класификација на тутунот, кои се објавени како Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, и се составен дел на оваа наредба.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2372/1

14 април 1960 година

Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,

Марјан Бреџел, с. р.

240.

Врз основа на членот 64 став 6 и членот 69 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59 и 9/60), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВОДИ ОД ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ШУМИ МЕЃУ ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ГОЛЕМО

1. Трговските претпријатија на големо не можат да им продаваат производи од експлоатација на шуми на други трговски претпријатија на големо.

2. Како производи од експлоатација на шуми, во смисла на оваа наредба, се сметаат следните производи:

1) обло техничко дрво: јарболи и шипови, бродски градежен материјал, рудничко (јамско) дрво, тунелско дрво, столбови за водови и столбови за скелиња;

2) трупци од сите видови;

3) дрво за целулоза и дрвесина;

4) танинско дрво;

5) дрво за сува дестилација;

6) делкани железнички прагови;

7) дрво за огрев;

8) друго делкано и целено дрво.

3. Трговските стопански организации можат во прометот на големо на производи од експлоатација на шуми, освен за дрвото за огрев, да засметуваат маржа за покривање на своите трошоци на трговијата, и тоа:

1) најмногу до 7% — кога продажбата ја вршат од својот склад;

2) најмногу до 2,5% — кога продажбата ја вршат транзитно.

Маржата се засметува на продажната цена на производитеот франко натоварено во вагон, брод или шлеп.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2360/1

25 април 1960 година

Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Бреџел, с. р.

241.

Врз основа на членот 11 од Законот за печатот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/46 и 105/48), сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО ВО ЗЕМЈАТА НА КНИГАТА „ИСТОРИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ У ТРСТУ“

Се забранува внесувањето и растурањето во Федеративна Народна Република Југославија на кни-

гата „Историја Српске православне црквене општин-
не у Трсту“, отпечатена во Минхен, чиј писател е
Миодраг Ал. Пурковиќ.

Бр. 401
23 април 1960 година
Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

242.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Југосло-
венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производителните
спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51),
Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕТРЕ- НИ ЦЕВКИ ЗА ПРОВЕТРУВАЊЕ ВО РУДНИЦИТЕ

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски
стандарди:

А) Ветрени цевки со слободни прирабници:

Прави цевки	— — — — —	JUS M.J6.101
Колена од 15° и 30°	— — — — —	JUS M.J6.102
Одвојка од 90°	— — — — —	JUS M.J6.103
Одвојка од 30°	— — — — —	JUS M.J6.104
Преоден дел	— — — — —	JUS M.J6.105
Заптивка за ветрени цевки со слобод- ни прирабници	— — — — —	JUS M.C4.251

Б) Ветрени цевки со всаден спој:

Прави цевки	— — — — —	JUS M.J6.111
Колена од 15° и 30°	— — — — —	JUS M.J6.112
Одвојка од 90°	— — — — —	JUS M.J6.113
Одвојка од 30°	— — — — —	JUS M.J6.114
Преоден дел	— — — — —	JUS M.J6.115

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за
стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во
сила на 1 јуни 1960 година.

Бр. 03-1882
20 април 1960 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандар-
дизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

243.

Врз основа на членот 14 став 2 од Уредбата за
платите на техничкиот персонал и на помошните
службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58,
44/58, 6/59 и 53/59), во согласност со Секретаријатот
на Сојузниот извршен совет за општа управа и со
сојузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите, Управата за поморство и речен сообраќај
донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ДОДА- ТОКОТ ЗА ХРАНА НА ПЕРСОНАЛОТ ПОСТОЈА- НО УКРЦАН НА БРОДОВИ И ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ ЗА УПРАВНИ ЦЕЛИ

1. Додатокот за храна на персоналот постојано
укрцан на бродови и пловни објекти за управни
цели ќе им се исплатува, и тоа:

1) на членовите на посада постојано укрцани на
бродовите за нестопански цели на Трговската мор-
нарица на ФНРЈ — во износ од 250 динари дневно
за член на посада;

2) на членовите на посада постојано укрцани
на бродовите и пловните објекти (пловила) за не-
стопански цели за внатрешна пловидба на кои е
организирана исхраната — во износ од 150 динари
дневно за член на посада, а на кои не е организи-
рана исхрана — во износ од 250 динари дневно за
член на посада.

2. Додатокот од претходната точка ќе се испла-
тува од 1 јануари 1960 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 01-253/3
20 април 1960 година
Белград

Го застапува директорот
на Управата за поморство и речен
сообраќај
началник на Наутичко-техничкото
одделение,
Владо Меданиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 1 став 3 од Уредбата за
оснивање Комисија за соработка со меѓународните
здравствени организации, Национален комитет за
УНИЦЕФ и Југословенска национална комисија за
меѓународна организација на трудот (МОП) —
 („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/53), а во врска со
членот 33 од Уредбата за организацијата и работата
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на
ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет
донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НОВИОТ СОСТАВ НА КОМИСИЈАТА ЗА СО- РАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Се менува досегашниот состав на Комисијата
за соработка со меѓународните здравствени органи-
зации и во Комисијата се именуваат, и тоа:
за претседател:

др Херберт Краус, секретар на Сојузниот из-
вршен совет за народно здравје;

за членови:

др Тоде Курувија, претседател на Советот за
народно здравје на НР Хрватска;

Велибор Љујиќ, секретар на Советот за на-
родно здравје на НР Србија;

др Глигор Тофовски, секретар на Советот за
народно здравје на НР Македонија;

др Радомир Герик, помошник секретар на
Сојузниот извршен совет за народно здравје;

др Борислав Петровиќ, виши советник во
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за на-
родно здравје;

др Љубиша Савиќ, началник на одделение во
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за на-
родно здравје;

др Војислав Ѓукановиќ, директор на Соју-
зниот завод за народно здравје;

др Ернест Грин, управник на Болницата за ми-
котични оболенија во Сараево;

др Обрен Милачиќ, член на Советот за народно
здравје на НР Црна Гора;

др Душан Видмар, оториноларинголог на
Клиничната болница во Љубљана;

Дина Урбанчиќ, началник на одделение во
Советот за народно здравје на НР Словенија;

др Божидар Ѓорѓевиќ, генерален секретар на Сојузот на лекарските друштва на Југославија;
др Зора Благојевиќ, генерален секретар на Сојузот на фармацевтските друштва на Југославија;
Драгомир Калиниќ, секретар на Сојузот на здруженијата на средномедицинските работници на ФНРЈ;

Исо Брдаревиќ, член на Секретаријатот на Централниот одбор на синдикатите на здравствените работници на Југославија;

Сања Милановиќ, втор секретар во Државниот секретаријат за надворешни работи.

Б. бр. 19
12 април 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 2 став 3 од Уредбата за оснивање Комисија за соработка со меѓународните здравствени организации, Национален комитет за УНИЦЕФ и Југословенска национална комисија за меѓународна организација на трудот (МОР) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/53), а во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НОВИОТ СОСТАВ НА НАЦИОНАЛНИОТ КОМИТЕТ ЗА УНИЦЕФ

Се менува досегашниот состав на Националниот комитет за УНИЦЕФ и во Комитетот се именуваат, и тоа:

за претседател:

Бранка Савиќ, помошник секретар во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за социјална политика;

за секретар:

др Светомир Јауковиќ, помошник секретар во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за народно здравје;

за членови:

Анте Шегавац, секретар на Советот за народно здравје на НР Хрватска;

др Олга Милошевиќ, генерален секретар на Централниот одбор на Југословенскиот Црвен крст;

др Вукан Чупиќ, професор на Медицинскиот факултет во Белград;

Саша Јаворина, советник во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за социјална политика и комунални прашања;

др Љубиша Савиќ, началник на одделение во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за народно здравје;

инж. Душан Павлички, директор на Институтот за млекарство;

Никола Георгиевски, член на Советот за народно здравје на НР Македонија;

др Леон Матајц, доцент на Педијатричната клиника во Љубљана;

др Берислав Борчиќ, порано генерален секретар на УНИЦЕФ;

Мара Радиќ, советник во Државниот секретаријат за надворешни работи.

Б. бр. 20
12 април 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), во врска со членот 39 став 3 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57) и членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува за помошник секретар за социјална политика и комунални прашања во Сојузниот извршен совет Сретен Бјеличиќ, генерален секретар на Постојаната конференција на градовите на Југославија.

Б. бр. 23
25 април 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

МЕРИЛА

ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ ДУВАНА

кои се составен дел од Наредбата за откупните цени на тутунот од родот на 1960 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/60) објавени се како Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/60 и можат да се добијат преку Комерцијалното одделение на „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевиќа Марка бр. 9. Жиро сметка 101-11/1-30.

Цена 140 динари.

СОДРЖИНА:

Страна

239. Наредба за откупните цени на тутунот од родот на 1960 година — — — — —	361
240. Наредба за забрана на прометот на производи од експлоатација на шуми меѓу трговските претпријатија на големо — —	362
241. Решение за забрана на внесувањето и растурањето во земјата на книгата „Историја Српске православне црквене општине у Трсту“ — — — — —	362
242. Решение за југословенските стандарди за ветрени цевки за проветрување во рудниците — — — — —	363
243. Решение за утврдување на височината на додатокот за храна на персоналот постојано укрцан на бродови и пловни објекти за управни цели — — — — —	363